

Известување за претпазливост: P101-Ако е потребен медицински совет, со себе да се понесе амбалажата или етикетата на производот. P102-Да се чува далеку од дофат на деца. P270-Да не се јаде, пие и пуши за време на ракување со овој производ.

Да не се чува на места со висока температура. Не загадува и нема штетни ефекти на флората и фауната.

ЗАБЕЛЕШКИ: Компанијата гарантира за составот и содржината на производот. Корисникот е одговорен за секоја штета која е предизвикана од неправилна употреба на производот што не е во согласност со наведеното упатство на етикетата.

Дозволено е за употреба во Органското и Интегралното производство:
CE бр.889/2008, Annex II EY, ES-AN-01-ECO.



Дозвола за промет од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Решение бр.УП1 104-251/20 од 23.03.2020 год.

ПРОМЕШАЈТЕ ДОБРО ПРЕД УПОТРЕБА

НЕТО СОДРЖИНА: 1 L

БРОЈ НА ШАРЖА: Отпечатена на амбалажа

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: Отпечатена на амбалажа

РОК НА УПОТРЕБА: Отпечатена на амбалажа

Производител: Grupo Agrotecnología – Iberfol S.L., Шпанија



Увозник и дистрибутер: БАЛКАН БИОТЕК
експорт-импорт ДООЕЛ Скопје
Ул.Орце Николов бр.71, Скопје, Македонија
Тел.:02/3216-147

Ospo-Bot

БИОСТИМУЛАТОР ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ И РАСТ
НА РАСТЕНИЈАТА



СОСТАВ:

Водорастворлив Манган (Mn).....2 %

КАРАКТЕРИСТИКИ: OSPO-BOTe

биостимулатор кој се користи во земјоделското производство. Тој е биолошки стимуланс на растенија и неговата употреба е насочена кон подобрување на нивниот раст. Природните состојки што ги содржи, природно влијаат на физиолошките функции на растенијата, што резултира со квалитетот и квантитетот на приносот. Го активира системот за одбрана на растенијата, овозможувајќи апсорпција на макроелементите, како и зголемување на нивото на фотосинтеза. Ја активира вегетативната регенерација на клетките оштетени од разни фактори.

ПРИМЕНА: Може да се користи во сите култури како што се овоштарство, лозарство, градинарство и цвекарство, во затворени простори и на отворено.

ДОЗИРАЊЕ: Фолијарна апликација:

2-2,5 mL/L (200-250 mL/hL, на 100 L вода)

Бројот на апликации зависи од потребите за исхрана на растението. Се препорачува да се аплицира исклучиво фолијарно на секои 10-15 дена. Потребен е добар контакт со растението.

Може да се меша со сите фитосанитарни производи и губрива присутни на пазарот. Не е дозволено да се меша со производи на база на бакар, масло или сулфур.

